

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГОДИНА XXIII

Бр. 35 Зрновци 13.05.2020 год.

излегува по потреба

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 13.05.2020 година донесе:

### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучокот За усвојување на информацијата за работењето на АД Водостопанство на РМ Подружница ВП „ Брегалница „ Кочани и активности Што се превземаат за реализација на планот за наводнување во наводнителната сезона 2020 година

#### Член 1

Го објавувам Заклучокот За усвојување на информацијата за работењето на АД Водостопанство на РМ Подружница ВП „ Брегалница „ Кочани и активности што се превземаат за реализација на планот за наводнување во наводнителната сезона 2020 година бр.08-306/2 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 08.05.2020 година.

Планот за наводнување донесен за наводнителната 2020 година останува непроменет за КО Зрновци .

#### Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

### ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 306/3

13.05.2020

Врз основа на член 36 став 1. т.15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 08-05.2020 година донесе

### ЗАКЛУЧОК

За усвојување на информацијата за работењето на АД Водостопанство на РМ Подружница ВП „ Брегалница „ Кочани и активности што се превземаат за реализација на планот за наводнување во наводнителната сезона 2020 година

#### Член 1

Се усвојува информацијата за работењето на АД Водостопанство на РМ Подружница ВП „ Брегалница „ Кочани и активности што се превземаат за реализација на планот за наводнување во наводнителната сезона 2020 година

#### Член 2

Претставниците од АД Водостопанство на РМ Подружница ВП „ Брегалница „ Кочани истакнаа дека Планот за наводнување донесен за наводнителната 2020 година останува непроменет за КО Зрновци.

#### Член 3

Заклучокот за усвојување на информацијата за работењето на АД Водостопанство на РМ Подружница ВП „ Брегалница „ Кочани и активности што се превземаат за реализација на планот за наводнување во наводнителната сезона 2020 година влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци.

## СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08-306/2

08-05.2020

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 13.05.2020 година донесе:

### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.03.2020 година

#### Член 1

Ја објавувам Одлуката За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.03.2020 година бр.08-307/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 08.05.2020 година.

#### Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

## ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 307/2

13.05.2020

Врз основа на член 36 став 1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 08.05.2020 година донесе

### ОДЛУКА

За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.03.2020 година

#### Член 1

Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.03.2020 година

#### Член 2

Планираните и остварените приходи по извори и видови ,како и расходите по основни намени се искажани во кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.03.2020 година

#### Член 3

Одлуката за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01- 31.03.2020 година влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци.

## СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

бр.08-307/1

08.05.2020

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 13.05.2020 година донесе:

### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката За усвојување на Тромесечени извештај за финасико раотење на КЈП „ Водна Кула „

#### Член 1

Ја објавувам Одлуката За усвојување на Тромесечени извештај за финасико раотење на КЈП „ Водна Кула „ за период од 01.01.2020 Ѓ 31.03.2020 година бр.08-308/1 донесено на

Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 08.05.2020 година.

#### Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

#### ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 308/2

13.05.2020

Врз основа на член 21 став 1 т.31 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 08.05.2020 година донесе

#### О Д Л У К А

За усвојување на Тромесечени извештај за финасико раотење на КЈП „ Водна Кула „

за период од 01.01.2020 Ѓ 31.03.2020 година

#### Член 1

Советот на Општина Зрновци го усвои тромесечниот извештај за финансиското работење на КЈП „ Водна Кула „ Зрновци за период од 01.01.2020 Ѓ 31.03.2020 година

#### Член 3

тромесечниот извештај за финансиското работење на КЈП „ Водна Кула „ Зрновци за период од 01.01.2020 Ѓ 31.03.2020 година е составен дел на оваа Одлука

#### СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

бр. 08-308/1

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 13.05.2020 година донесе:

#### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучокот За усвојување на информацијата за работта на Кризниот Штаб за обзбедување целосна координација во врска со спречување на ширење на Коронавирус ЦОВИД-19 на подрачјето на општина Зрновци

#### Член 1

Го објавувам Заклучокот За усвојување на информацијата за работта на Кризниот Штаб за обзбедување целосна координација во врска со спречување на ширење на Коронавирус ЦОВИД-19 на подрачјето на општина Зрновци бр.08-309/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 08.05.2020 година.

#### Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

#### ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 309/2

13.05.2020

Врз основа на член 36 став 1. т.15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 08-05.2020 година донесе

#### ЗАКЛУЧОК

За усвојување на информацијата за работта на Кризниот Штаб за обзбедување целосна координација во врска со спречување на ширење на Коронавирус ЦОВИД-19 на подрачјето на општина Зрновци

## Член 1

Се усвојува информацијата за работта на Кризниот Штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на ширење на Коронавирус ЦОВИД-19 на подрачјето на општина Зрновци

## Член 2

Заклучокот за усвојување на информацијата за работта на Кризниот Штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на ширење на Коронавирус ЦОВИД-19 на подрачјето на општина Зрновци влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци.

### СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08-309/1

08-05.2020

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 13.05.2020 година донесе:

### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучокот За усвојување на информацијата за финансиската импликација за време на вонредната состојба .

## Член 1

Го објавувам Заклучокот За усвојување на информацијата за финансиската импликација за време на вонредната состојба бр.08-310/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 08.05.2020 година.

## Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

### ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 310/2

13.05.2020

Врз основа на член 36 став 1. т.15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 08-05.2020 година донесе

### ЗАКЛУЧОК

За усвојување на информацијата за финансиската импликација за време на вонредната состојба .

## Член 1

Се усвојува информацијата за финансиската импликација за време на вонредната состојба .

## Член 2

Заклучокот за усвојување на финансиската импликација за време на вонредната состојба влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци.

### СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08-310/1

08-05.2020

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 13.05. 2020 година донесе:

### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката За усвојување на Годишниот извештај за работењето на центарот за развој на Источен плански регион

за 2019 година со финансиски извештај донесена од страна на Источен плански регион .

#### Член 1

Ја објавувам Одлуката За усвојување на Годишниот извештај за работењето на центарот за развој на Источен плански регион за 2019 година со финансиски извешта бр.08-331/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 23.04.2019 година.

#### Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

#### ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 311/2

13.05.2020

Врз основа на член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 08.05.2020 година донесе

#### ОДЛУКА

За усвојување на Годишниот извештај за работењето на центарот за развој на Источен плански регион за 2019 година со финансиски извештај донесена од страна на Источен плански регион

#### Член 1

Годишниот извештај за работењето на центарот за развој на Источен плански регион за 2019 година со финансиски извештај донесена од страна на Источен плански регион **СЕ УСВОЈУВА**

#### Член 3

Одлуката за усвојување Годишниот извештај за работењето на центарот за развој на

Источен плански регион за 2019 година со финансиски извештај донесена од страна на Источен плански регион влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци

#### СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08-311/1

08.05.2020

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 13.05. 2020 година донесе:

#### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката За усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен плански регион за 2015-2019 за 2019 година..

#### Член 1

Ја објавувам Одлуката За усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен плански регион за 2015-2019 за 2019 година.бр.08-312/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 08.05..2020 година.

#### Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

#### ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 312/2

13.05.2020

Врз основа на член 21 став 1 т.44 од  
статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на  
Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина  
Зрновци на седница одржана на ден 08.05.2020  
година донесе

### О Д Л У К А

За усвојување на Годишниот извештај за  
спроведување на Програмата за развој на  
Источен плански регион за 2015-2019 за 2019  
година.

#### Член 1

Годишниот извештај за спроведување на  
Програмата за развој на Источен плански  
регион за 2015-2019 за 2019 година СЕ  
УСВОЈУВА

Годишниот извештај за спроведување на  
Програмата за развој на Источен плански  
регион за 2015-2019 за 2019 година е составен  
дел на оваа Одлука

#### Член 2

Одлука за усвојување на Годишниот  
извештај за спроведување на Програмата за  
развој на Источен плански регион за 2015-2019  
за 2019 влегува во сила со денот на донесувањето а  
ке се објави во Службен гласник на Општина  
Зрновци .

#### СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08-312/1

08.05.2020

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на  
Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци  
бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на  
ден 13.05. 2020 година донесе:

### З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката За формирање  
комија (тело) за соработка со АД Водостопанство  
на РМ Ђ подружница Кочани

#### Член 1

Ја објавувам Одлуката За формирање  
комија (тело) за соработка со АД Водостопанство  
на РМ Ђ подружница Кочани бр.08-313/1  
донесено на Седница на Советот на Општина  
Зрновци на ден 08.05.2020 година.

#### Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на  
донесувањето а ке се објави во Службен гласник на  
Општина Зрновци .

#### ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 313/2

13.05.2020

Врз основа на член 21 став 1 т.44 од  
статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на  
Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина  
Зрновци на седница одржана на ден 08.05.2020  
година донесе

### О Д Л У К А

За формирање комија (тело) за соработка  
со АД Водостопанство на РМ Ђ подружница  
Кочани

#### Член 1

Се формирање комија (тело) за соработка  
со АД Водостопанство на РМ Ђ подружница  
Кочани во следниот состав :

- Тошо Андонов Ђсоветник
- Славчо Гиздовски Ђ советник
- Кристијан Савев - администрација
- Горан Кокев - КЈП Водна Кула
- Благој Богатинов Ђ АД Водостопанство

Комисијата има за задача да соработува со  
АД Водостопанство на РМ Ђ подружница Кочани  
во делот ,пријавување на лицата кои ке се видат да  
фрлат отпад , губре и други предмети со што се  
загадува водата во ЛКМ на ХМС брегалница

Кочани аисто така кои го попречуваат нормалниот тек на водата во каналот .

### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

### СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08-313/1

08.05.2020

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 13.05. 2020 година донесе:

### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за одобрување на финансиска помош во врска со погребот на Методи Гаврилов заразен од корона вирусот

### Член 1

Ја објавувам Одлуката За одобрување на финансиска помош во врска со погребот на Методи Гаврилов заразен од корона вирусот бр.08-314/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 08.05.2020 година.

### Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

### ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 314/2

13.05.2020

Врз основа на член 21 ст. 1 т.44 од Статутот на општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05,а согласно поднесеното барање бр. 08- 313 од 08.05.2020 година од страна на лицето Валентина Гаврилова од Зрновци , Советот на општина Зрновци на ден 08.05.2020 година донесе :

### О Д Л У К А

За одобрување на финансиска помош во врска со погребот на нејзинот сопруг Методи Гаврилов заразен од корона вирусот

### Член 1

На Валентина Гаврилова од Зрновци Советот на Општина Зрновци одобри финансиска помош во висина од 10.000,00 денари во врска со погребот на нејзиниот сопруг Методи Гаврилов заразен од корона вирусот.

### Член 2

Валентина Гаврилова од с. Зрновци на ден 08.05.2020 година до Општина Зрновци поднесе Барање за одобрување на еднократна парична помош за покривање на дел од трошоците во врска со погребот на нејзиниот сопруг Методи Гаврилов заразен од корона вирусот.

Финансиска помош да се исплатат на Валентина Гаврилова со ЕМБГ 2003967498005 на тансакциска сметка 290500017702332 ТТК Банка

### Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

### СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08-314/1

08.05.2020



## СОДРЖИНА

### НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.35

1. Заклучок за усвојување на информацијата за работењето на АД Водостопанство на РМ Подружница ВП „ Брегалница „ Кочани и активности што се превземаат за реализација на планот за наводнување во наводнителната сезона 2020 година
2. Одлуката За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-31.03.2020 година
3. Одлуката За усвојување на Тромесечени извештај за финасико раотење на КЈП „ Водна Кула „ за период од 01.01.2020 Ѓ 31.03.2020 година
4. Заклучокот За усвојување на информацијата за работта на Кризниот Штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на ширење на Коронавирус ЦОВИД-19 на подрачјето на општина Зрновци
5. Заклучокот За усвојување на информацијата за финансиската импликација за време на вонредната состојба
6. Одлуката За усвојување на Годишниот извештај за работењето на центарот за развој на Источен плански регион за 2019 година со финансиски извешта
7. Одлуката За усвојување на Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен плански регион за 2015-2019 за 2019 година
8. Одлуката За формирање комиија (тело) за соработка со АД Водостопанство на РМ Ѓ подружница Кочани
9. Одлуката За одобрување на финансиска помош во врска со погребот на Методи Гаврилов заразен од корона вирусот

**Издавач : Совет на Општина Зрновци**